



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 16 февруари 1972
Скопје
Број 4 Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

16.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАБРАНА НА ОТУГУВАЊЕ ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ ВРЗ КОИ ИМААТ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за забрана на отуѓување деловни згради и простории врз кои имаат право на сопственост граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 14 февруари 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 февруари 1972 година.

Број 03-417

15 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАБРАНА НА ОТУГУВАЊЕ ДЕЛОВНИ ЗГРАДИ И ПРОСТОРИИ ВРЗ КОИ ИМААТ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ ГРАЃАНИТЕ

Член 1

До донесувањето на закон за прометот со земјишта и згради се забранува отуѓувањето по било кој основ на деловни згради и простории врз кои имаат право на сопственост граѓаните.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

17.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО НАСОЧУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

Се прогласува Законот за привремено насочување на распределбата на личните доходи,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 15 февруари 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 15 февруари 1972 година.

Број 03-418

16 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНО НАСОЧУВАЊЕ НА РАСПРЕДЕЛБАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

Член 1

До склучувањето на самоуправни спогодби за распределба на доходот и личните доходи организациите на здружениот труд, органите на управата, државните органи, општествено-политичките организации, здруженијата и другите организации (во натамошниот текст: организации), ќе исплатуваат лични доходи во согласност со остварените резултати на трудот и според одредбите на овој закон.

Организациите, во самоуправните спогодби обезбедуваат движењето на личните доходи да биде во согласност со политиката за економскиот развој во тековната година.

Член 2

Организациите во кои просечните лични доходи во 1971 година биле под 1.200 динари можат во 1972 година да исплатуваат лични доходи, сразмерно на постигнатите деловни резултати.

Организациите во кои просечните лични доходи во 1971 година се исплатувани во износи утврдени со овој став, можат во 1972 година да исплатуваат лични доходи, сразмерно на постигнатите деловни резултати, зголемени за следните проценти и тоа:

Во организациите чии просек на лични доходи изнесува	Процент на зголемување
од 1.200 — 1.400	17%
од 1.401 — 1.600	15%
од 1.601 — 1.800	11%
од 1.801 — 2.000	8%
од 2.001 — 2.500	6%
над 2.501	4%

Член 3

Личниот доход на работниците не може да изнесува повеќе од 6.000 динари месечно.

Член 4

Извршниот совет може, во оправдани случаи, да ги ослободи од ограничувањата од член 2 на овој закон сите или одделни организации.

Општините можат во оправдани случаи, за организациите во областа на образованието и културата по барање на организацијата, да одобрат исплата на лични доходи и преку износите утврдени во член 2 на овој закон.

Под оправдани случаи во смисла на став 1 и 2 од овој член, се подразбира:

— постојна квалификациона структура или осетно подобрување на квалификационата структура на вработените во организацијата во 1972 година;

— успешно реализирање на развојната програма за модернизација и реконструкција на организацијата односно модернизацијата на процесот во соодветната организација.

Член 5

Останатите примања по основ на работниот однос (теренски додатоци, додатоци за одвоен живот, дневници, дневници за патувања во странство, надоместок за користење сопствено возило за службени цели) организациите можат да ги исплатуваат до определените износи во општествените договори.

Средствата за заедничка потрошувачка, со исклучок на средствата за станбена изградба и надоместок за превоз на работниците ќе се исплатуваат според одредбите на општествените договори.

Член 6

Службата на општественото книговодство ќе го следи и контролира спроведувањето на овој закон.

Службата на општественото книговодство ќе го спречи исплатувањето на делот на личните доходи и другите средства наменети за исплата на работниците, ако утврди дека исплатата не е во склад со одредбите на овој закон.

По спречувањето на исплатата Службата на општественото книговодство веднаш ѝ издава на организацијата образложено решение и за спречувањето го известува општинското собрание.

Член 7

Се овластува Републичкиот секретаријат за труд да донесе упатство за начинот на утврдување на просечниот износ на личниот доход и начинот на укладување на исплатите на личните доходи.

Член 8

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за привремено насочување на распределбата на личните доходи во работните и други организации („Службен весник на СРМ“ бр. 16/71).

Член 9

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а одредбите на член 2, 3 и 5 ќе се применуваат од 1 јануари 1972 година.

18.

Врз основа на член 4 од Законот за финансирање изградбата и реконструкцијата на патот Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево — Охрид — Ресен — Битола — југословенско-грчка граница („Службен весник на СРМ“ бр. 9/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 14 февруари 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 февруари 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ, ВО ИМЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ДА СКЛУЧИ ДОГОВОР СО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ И ФИНАНСИСКИТЕ ОБВРСКИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА V ЗАЕМ ЗА ПАТИШТА, СКЛУЧЕН МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И МЕЃУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ

I

Се овластува републичкиот секретар за финансии, во името на Социјалистичка Република Македонија, да склучи договор со Социјалистичка Федеративна Република Југославија за преземање на материјалните и финансиските обврски од Договорот за V заем за патишта, склучен на 18. VI.

1971 година меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој (Ју 751), а за делот што се однесува на Социјалистичка Република Македонија.

II

Доколку Социјалистичка Федеративна Република Југославија намери некоја од материјалните или финансиските обврски од Договорот (Ју 751), наместо Социјалистичка Република Македонија, таа може непосредно да ја наплати од сите извори на приходи, како и од средствата на буџетот и фондовите на Социјалистичка Република Македонија по пат на акцептен налог.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-403/1
15 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

19.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 14 февруари 1972 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 февруари 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И КРАЛСТВОТО БЕЛГИЈА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОДИ ОД МАТИЧНИТЕ КНИГИ И ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ЛЕГАЛИЗАЦИЈА

I

Се дава согласност за ратификација на Конвенцијата меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија за издавање на изводи од матичните книги и за ослободување од легализација, потпишана на 24. IX. 1971 година во Белград.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-405/1
15 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

20.

Врз основа на Амандманот XXXIV, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 14 февруари 1972 година и на седницата на Соборот на општините, одржана на 14 февруари 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАТИФИКАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА МЕЃУ СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА ЗА НАДЛЕЖНОСТА И ЗАКОНОТ ШТО СЕ ПРИМЕНУВА ВО ОБЛАСТА НА ЛИЧНОТО И СЕМЕЛНОТО ПРАВО

I

Се дава согласност за ратификација на Конвенцијата меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Франција за надлежноста и законот што се применува во областа на личното и семејното право, потпишана на 18 мај 1971 година во Париз.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-404/1
15 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

21.

Врз основа на член 145 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 14. II. 1972 година, ја донесе следнава

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛОКРУГОТ, ОВЛАСТУВАЊАТА И СОСТАВОТ НА КОМИСИЈАТА ЗА МЕЃУНАЦИОНАЛНИ ОДНОСИ

1. Комисијата за меѓунационални односи на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (во натамошниот текст: Комисија) го следи и разгледува остварувањето на рамноправноста на народностите и етничките групи и на другите нивни права утврдени со Уставот и со законите, а особено во поглед на:

— сразмерната застапеност на народностите и етничките групи во општинските собранија и во Собранието на Социјалистичка Република Македонија, како и соодветната застапеност во нивните органи;

— слободната употреба на својот јазик и изразувањето и развивањето на својата култура;

— развојот на воспитувањето и образованието на јазиците на народностите;

— развојот на печатот, радиото, телевизијата и културните дејности на јазиците на народностите и етничките групи;

— рамноправноста на јазиците и писмата на народностите со македонскиот јазик во јавниот и општествениот живот на подрачјата на кои живеат припадниците на народностите; и

— употребата на јазикот и писмото на припадниците на народностите во остварувањето на нивните права и должности, како и во постапката пред државните органи и организации што вршат јавни овластувања.

2. По прашањата што ги разгледувала Комисијата на надлежните собори на Собранието им поднесува извештаи со предлози на мерки што треба да се преземат во однос на обезбедувањето на рамноправноста на народностите и етничките групи.

3. Во рамките на својот делокруг, Комисијата може да врши анкети и за таа цел од државните органи и организации да бара потребни податоци, списи и други исправи.

4. Комисијата се состои од претседател и 14 членови. Од редот на пратениците на секој собор на Собранието се избираат по три члена, вклучувајќи го во тој број и претседателот на Комисијата.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-398
15 февруари 1972 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

22.

Врз основа на член 7 од Законот за привремено насочување на распределбата на личните доходи („Службен весник на СРМ“ бр. 4/72), републичкиот секретар за труд донесува

У П А Т С Т В О

ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНИОТ ИЗНОС НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НАМЕНИТИ ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И НАЧИНОТ НА УСКЛАДУВАЊЕ НА ИСПЛАТИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ

1. Под исплатени лични доходи во смисла на Законот за привремено насочување на распределбата на личните доходи се подразбираат сите извршени исплати на личните доходи во 1971 година, освен за работа од граѓанско-правен однос, без оглед на периодот за кои се исплатени за работа извршена на неопределено или определено време, со полно или неполно работно време.

2. Просекот на личниот доход по работник во организациите се утврдува така што исплатените лични доходи во 1971 година се ставаат во однос на просечниот број на работниците за соодветниот период утврден врз основа на вкалкулирани часови за работа, при што се опфаќаат и часовите за работа подолга или покуса од полно работно време.

За организациите во кои просечниот личен доход не може да се утврди според претходниот став, просечниот личен доход по работник се утврдува така што исплатените лични доходи се ставаат во однос со бројот на работниците на крајот на месецот.

Просечниот број на работници во организациите на здружен труд се изнаоѓа така што вкалкулираните часови се ставаат во однос на годишниот број на часови (2.184) по работник.

Просечниот број на работници во организациите од став 2 на оваа точка се изнаоѓа така што бројната положба на работниците на крајот на секој месец се става во однос на бројот на месеците во годината.

3. Во основните организации на здружениот труд просекот на личниот доход по работник се утврдува одделно за секоја основна организација на здружениот труд во состав на работната организација, без оглед на тоа дали има статус на правно лице.

4. Извештајот за средствата за исплатување организациите го доставуваат на Службата на општественото книговодство во два примерока според образецот ЛП-I, кој е составен дел на ова упатство.

Податоците во образецот организациите ги утврдуваат врз основа на книговодствените и други евиденции.

5. Организациите кон барањето за исплата на личниот доход до Службата на општественото книговодство поднесуваат во два примерока пресметка на личните доходи според образецот ЛП-II, кој е составен дел на ова упатство.

6. Ова упатство влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 06-295/1

16 февруари 1972 година
Скопје

Републички секретар за труд,
Ванчо Близнаковски, с. р.

Образец ЛП-I

(Назив на организацијата)

(Седиште на организацијата)

ИЗВЕШТАЈ

за средствата за исплатување на личните доходи во работните и други организации

I. Податоци за исплатување на лични доходи во организацијата

Ред. број	Елементи	Износ
1	2	3
1.	Исплатени лични доходи во 1971 г.	
2.	Просечен број на работниците утврден со делење на вкупно вкалкулираните часови на работа односно со вкупниот број на работниците на крајот на месецот (точка 2 од Упатството)	
3.	Просечно исплатени лични доходи по 1 работник редниот број 1 : број на месеци редниот број 2	
II.	Пресметка на основа на елементите од одделот под 1	
4.	Процент на можното зголемување на личниот доход во 1972 год. односно процентот утврден по членот 2 став 2 на Законот %	
5.	Просечен личен доход по 1 работник што може да се исплатува ред. бр. 3 x ... % од ред. бр. 4 = ... ред. број 3 + 100	
6.	Работници со просечен личен доход од 6.000 дин. Број % 1972 година	

Директор,

Раководител на сметководството,

Образец ЛП-II

(Назив на организацијата)

(Седиште на организацијата)

ПРЕСМЕТКА

на личните доходи од 1 јануари до 1971 год.

Ред. број	Елементи	Износ
1	2	3
1.	Вкупен број на работници	
2.	Износ на личниот доход до кој може да се вршат исплати по одредбите на Законот (реден број 1 од овој образец износот од редниот број 5 од образецот ЛП-I)	
3.	Вкупно извршени исплати на лични доходи за работа извршена на нео-пределено или определено време со полно или неполно работно време и за работа подолга од полното работно време	

(дата) 1972 година

Директор,

Раководител на сметководството,

Забелешка: Паричните податоци се заокружуваат во цели динари.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Уставниот закон за спроведување на уставните амандмани XV до XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 40/71, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА УСТАВНИОТ ЗАКОН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ XV ДО XXXIX НА УСТАВОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во член 6 став 1 по точката 83, треба да стои став 2 кој гласи:

„До рокот од претходниот став ќе се применуваат како одредби на републички закон следниве одредби на Основниот закон за внатрешни работи („Службен лист на СФРЈ“ бр. 49/66): чл. 1, 4—11, 13, 14, 17—31, 33—37, 39, 40 став 3, 42, 45, 46, 48, 49, 51 став 1 и 2, 52 став 1, 53 и 56—59“.

Број 10-150
9 февруари 1972 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за утврдување стапките на задолжителниот заем за кредитирање побрзиот развиток на стопански недоволно развиените републики и САП Косово, објавен во „Службен весник на СРМ“, бр. 42/71, се поткрад-нале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИОТ ЗАЕМ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И САП КОСОВО

1. Во член 2 став 1 ред 2 да се брише зборот „од“;

Во истиот член алинеја 1 зборот „во“ на двете места да се брише.

Во алинеја 2 зборот „во“ да се брише.

Алинеја 3, во редовите 2, 7, 8, 13 и 15 да се брише зборот „во“, а во ред 15 по зборот „индустрија“ да се стави запирка.

Во алинеја 4 зборот „во“ да се брише.

Алинеја 5 во редовите 1, 9 и 11 да се брише зборот „во“.

2. Во член 3 став 1 ред 7 зборот „во“ да се брише.

Во ставот 3 ред претпоследен место зборот „лекарниците“ да стои зборот „фурните“, и да се додадат зборовите: „пазарите на мало и големо“.

Бр. 10-150

9 февруари 1972 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 32/71, се поткрад-нале грешки поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

1. Во член 3, став 2, ред 3 по зборот „од“ да се додадат погрешно изоставените зборови „местото на живеењето до“;

2. Во член 14, став 1, 2 и 3 во ред 1, 3 и 5 по зборот „сообраќај“ да се додадат погрешно изоставените зборови „на пат“;

3. Во член 25, став 3, ред 3 по зборот „синцир“, место зборовите „кој не може да биде подолг“, да стои „кои не можат да бидат подолги“;

4. Во член 31, ред 3, место зборот „загрозила“ да стои „загрозила“;

5. Во член 70, ред 6 место бројот „60“ да стои „69“;

6. Во член 71, ред 3 место зборот „припишаните“ да стои „пропишаните“;

7. Во член 78, став 2, ред 3 место зборот „со“ да стои „за“;

8. Во член 85, став 2, ред 1 место зборот „органот“ да стои „органиците“;

9. Во член 97, ред 2 место зборот „го“ да стои „ги“;

10. Во член 113, став 2, ред 4 по зборот „дена“ да се додадат зборовите „од денот“;

11. Во член 116, став 3, ред 2 место зборот „овие“ да стои „оние“;

12. Во член 121, ред 4 по зборот „за“ да се додадат погрешно изоставените зборови „работата и“; и

13. Во член 127, став 2, ред 1 место бројот „88“ да стои „86“.

Бр. 10-150

9 февруари 1972 година

Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителката Вукелиќ Новка од Горче Петров, ул. „Јане Сандански“ бр. 2, против тужениот Вукелиќ Мирослав, со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се повикува тужениот Вукелиќ Мирослав да се јави во овој суд, или да ја достави својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно ќе му се определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на овој спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 809/70). (9)

Пред Окружниот суд во Скопје е поднесена тужба од тужителката Ханса Јакупи од село Долна Бањица, општина Гостивар, против тужениот Бедрије Торбеши, од село Долна Бањица, сега со непознато место на живеење, за сопственост. Вредност на спорот 15.000,00 динари.

Се повикува тужената Бедрије Торбеши, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да му се јави на судот или да ја соопшти својата адреса. Во противно ќе му се определи привремен старател, кој ќе ја застапува во овој спор, до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2632/71. (13)

ОКРУЖЕН СУД ВО ВИТОЛА

Сулејманов Сами, од Витола, ул. „Васа Пелатик“ бр. 3, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, против Сулејманова Умеѓул од Витола, сега во неизвесност, со непознато место на живеење. Бидејќи тужената е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде определен таков, по службена должност.

Од Окружниот суд во Витола, П. бр. 61/72. (8)

Сагиновски Јован, од село Горно Орехово, Битолско, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак, против Сагинова Милица, од Бјело Поље, ул. „Липница“ бр. 5, сега во неизвесност. Бидејќи тужената е со непознато место на живеење, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој

оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде определен застапник, по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 975/71.

Томислав Талевски, од село Поешчево, Битолско, поднесе тужба до овој суд, за развод на брак против Марија Талевска, со непознато место на живеење. Бидејќи тужената Марија е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно на истата ќе ѝ биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 48/72.

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1020, страна 49, книга V е запишано следното: „Сјај“ Молеро-фарбарска услужна задруга — Скопје, со решението бр. 07-22394 од 14. VI. 1971 година, се става во редовна ликвидација.

За ликвидатор на споменатата задруга со решението бр. 14-27272/1, од 1. X. 1971 година назначен е Живко Стаматовски, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

На досегашниот потписник на задругата Талевски Борис, директор, му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 991 од 28. X. 1971 г. (1951)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 106, страна 648, книга I е запишано следното: Здравствениот дом „Саат Кула“ — Скопје, со решението бр. 07-25776, од 31. VIII. 1971 година, на Собранието на град Скопје се става во редовна ликвидација.

За ликвидатор на Домот, со решението бр. 14-27273, од 1. X. 1971 година, на Собранието на град Скопје е назначен Пауновски Владо, кој Здружниот дом „Саат Кула“ — Скопје, ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

На досегашниот потписник на установата д-р Тодор Јосифовски, директор, му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 152 и 153 од 1. XII. 1971 година. (2125)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 573, страна 367, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Заштитната работилница за занаетчиски услужни дејности „Светлост“ — Тетово, книговодителот Настевски Спасев Зоран, согласно со одлуката бр. 5/1 од 5. I. 1971 година, на работната заедница му престанува правото за потпишување, поради разрешување од должност.

Во иднина гореназначената установа ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето досегашниот потписник Теохаревиќ Вангел, директор, согласно со горенаведената одлука.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 13 од 24. XII. 1971 година. (12)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 234, страна 1160, книга I е запишано следното: На досегашниот директор на Основното училиште „Коста Раџин“ село Брвеница, согласно со одлуката бр. 36 од 16. IX. 1971 година, на работната заедница, му престанува правото за потпишување поради разрешување од должност.

За в. д. директор на означеното училиште, согласно со одлуката бр. 0101-231 од 16. IX. 1971 година, на работната заедница, се именува Велевски Велков Никола, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 120 од 30. IX. 1971 година. (1777)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 4. IX. 1971 година, рег. бр. 62/65 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Спасески Владимир, директор на Централното основно училиште „Никола Тесла“ село Дупјачани, Прилеп.

Се овластува за потпишување на училиштето Кузманоски Стеван.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 61/65. (1874)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 684, страна 905, книга III е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Основното училиште „Кузман Шапкарев“ населба Драчево, во изградба Трифун Видиновски, согласно со решението бр. 57-0301 од 29. IX. 1971 година, на советот, му престанува правото на потпишување поради разрешување од должност.

За нов в. д. директор на Основното училиште „Кузман Шапкарев“ — населба Драчево, во изградба, согласно со одлуката бр. 550301 од 22. X. 1971 година, на советот, се назначува Мирчевски Максим, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со стариот потписник Жабокова Цвета, сметководител.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, У. бр. 143 од 25. X. 1971 година. (1922)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 324, страна 331, книга II е запишано следното: На досегашниот директор на Републичкиот завод за запослување на работници на СРМ — Скопје Ристо Кадивков и на потписниците Ристо Хаџикимов и Видосава Трајкова, согласно со одлуката бр. 02-1261 од 15. VII. 1971 година на работната заедница, им престанува правото за потпишување поради разрешување од должност.

За в. д. директор на Републичкиот завод за запослување на работници на СРМ — Скопје, согласно со решението бр. 04-961 од 15. VII. 1971 година, за давање согласност на Собранието на Републиката заедница за работи на запослувањето во Скопје и гореозначената одлука се именува Гулевски Перо, кој Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со потписниците Мирасчиев Михаило и Гавриловска Велика.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 141 од 5. XI. 1971 година. (1956)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 684, страна 905, книга III е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Основното училиште „Кузман Шапкарев“ населба Драчево, во изград-

ба, согласно со одлуката бр. 67-030167 од 1. XI. 1971 година, на советот, Мирчевски Максим, му престанува правото за потпишување, поради разрешување од должност.

За нов в. д. директор на гореозначеното училиште, согласно со решението бр. 69-0301 од 1. XI. 1971 година, на советот се назначува Видановски Трифун, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со стариот потписник Жабакова Цвета, сметководител.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 151 од 15. XI. 1971 година. (2006)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 15. X. 1971 година, рег. бр. 134/65 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Скепароски Никола Крсте, на Основното училиште „Кочо Рацин“ село Требеништа, Охридско.

Се овластува Митрески Иван, в. д. директор, да го потпишува училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 52/71. (2046)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 478, страна 959, книга II е запишано следното: Согласно со одлуката бр. 02-962 од 14. IX. 1971 година, на советот, дејноста на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје се проширува и се прецизира како што следува: да подготвува висококвалификувани стручњаци инженери, технолози и металурзи, и да организира и да изведува научна работа, да врши комплетно проектирање на нова технологија, реконструкција на постојната технологија и инженеринг.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 118 од 16. XI. 1971 година. (2070)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 59, страна 244, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Христијан Карпош“ — Куманово, Крстевски Панев Мирко, секретар, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност со решението бр. 06-283/3.

За нов потписник на Основното училиште „Христијан Карпош“ — Куманово е назначена Поповска Вера, секретар-домаќин, која во иднина ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето со стариот регистриран потписник Владо Христовски, директор, согласно со одлуката бр. 03-255/1 од 20. X. 1971 година, на советот, на работната заедница, од одржаната седница, на 15. X. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 154 од 15. XII. 1971 година. (2200)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 209, страна 1059, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Специјалната болница за ТБЦ, село Лешок, Тетовско, д-р Ѓорче Јовановски, со одлуката бр. 02-1927/1 од 14. XI. 1969 година, на советот, на работната заедница, од одржаната седница на 14. XI. 1969 година е назначен за управник и ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Кировски Косто, шеф на сметководството.

Со одлуката бр. 02-1354/1 од 2. X. 1971 година, на советот, на работната заедница од одржаната седница на 2. X. 1971 година, горенаведените потписници ќе ја потпишуваат колективно.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 138 од 10. XII. 1971 година. (2201)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 10. XI. 1971 година, рег. бр. 71/66 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Јонче Дамјановски, директор на Педагошката академија — Битола.

Се овластуваат за потпишување Димитар К. Стефановски — директор, и Крсте Ангеловски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 61/71. (2239)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите, на 22. XI. 1971 година, рег. бр. 62/66 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Беличоски Благоја — директор на Основното училиште „Борка Талески“ село Витолиште, Прилеп.

Се овластува за потпишување Милевски Јонче, в. д. директор на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 62/71. (2250)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 414, страна 701, книга II е запишано следното: Досегашниот директор на Основното училиште „Крсте Мисирков“ — Гевгелија, Филип Трајков е разрешен од должност, со решението бр. 47 од 15. IV. 1971 година и му престанува правото за потпишување.

За директор на Основното училиште „Крсте Мисирков“ — Гевгелија е назначен со решението бр. 04-166 од 9. IX. 1971 година, на советот, на работната заедница Прошев Глигор, кој истото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Вулова Љубинка, секретар, сметано од 16. IX. 1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 119 од 29. XII. 1971 година. (2)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 388, страна 597, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Народниот театар — Куманово Димковски Драгољуб, директор, согласно со одлуката бр. 03-300/1 од 14. XII. 1970 година на советот на работната заедница му престанува правото за потпишување, поради разрешување од должност.

За в. д. директор на Народниот театар — Куманово, согласно со одлуката бр. 03-295/3-70 од 9. XII. 1970 година на советот на работната заедница се назначува Николовски Ѓорѓи, кој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со стариот потписник Петар Трајковски.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 63 од 24. XII. 1971 година. (4)

КОНКУРСИ

Врз основа на чл. 44 од Законот за високото школство на СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

I

За пополнување на следните работни места:

- Еден редовен професор по предметот интерна медицина
- Еден редовен професор по предметот хирургија
- Еден редовен професор по предметот инфективни болести
- Еден редовен професор по предметот неуропсихијатрија
- Еден наставник (во сите звања) по предметот патолошка анатомија
- Еден асистент по предметот патолошка анатомија
- Еден хонорарен доцент по предметот биохемија
- Еден асистент по предметот биохемија.

II

- Еден лекар на Институтот за анатомија.

Кандидатите под точка I треба да ги исполнуваат условите предвидени за избор на наставници и соработници, согласно со чл. 130, 131 и 135 од Законот за високото школство на СРМ.

Кандидатите под точка II треба да имаат завршено медицински факултет, за мажи отслужен воен рок.

Молбите таксирани со еден динар таксена марка, биографија и примерок од стручните трудови се поднесуваат до Секретаријатот на овој Факултет.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето (350)

Извршниот одбор на Медицинскиот центар во Охрид

распишува

К О Н К У Р С

за упатување лекари на специјализација по следните гранки на специјалноста:

1. ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА 1 работно место
2. МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ 1 работно место
3. ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ 1 работно место

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за здравството.

Молбите, таксирани, со приложена потребна документација да се достават до Медицинскиот центар — Охрид.

Предимство имаат лекари на работа во овој Центар.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Врз основа на членот 20 од Законот за судовите од општа надлежност и членот 7 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

С О О П Ш Т У В А

дека ќе врши избор на судии и тоа:

— на Окружниот суд — Скопје, претседател и двајца судии; и

— на Окружниот стопански суд — Скопје, еден судија.

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат условите од член 40 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), своите пријави да ги достават до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на ова соопштение.

Скопје, 16 февруари 1972 година

ОД СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

СОДРЖИНА

Страна

16. Закон за забрана на отуѓување деловни згради и простории врз кои имаат право на сопственост граѓаните — — — 65
17. Закон за привремено насочување на распределбата на личните доходи — — — 65
18. Одлука за овластување републичкиот секретар за финансии, во името на Социјалистичка Република Македонија, да склучи договор со Социјалистичка Федеративна Република Југославија за преземање и плаќање на материјалните и финансиските обврски од Договорот за V заем за патишта, склучен меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Меѓународната банка за обнова и развој — — 66
19. Одлука за давање согласност за ратификација на Конвенцијата меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија за издавање на изводи од матичните книги и за ослободување од легализација — — — 66
20. Одлука за давање согласност на ратификација на Конвенцијата меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Франција за надлежноста и законот што се применува во областа на личното и семејното право — — — 67
21. Одлука за делокругот, овластувањата и составот на Комисијата за меѓунационални односи — — — 67
22. Упатство за начинот на утврдување на просечниот износ на личните доходи наменети за исплатување на работниците и начинот на ускладување на исплатите на личните доходи — — — 67
- Исправка на Уставниот закон за спроведување на уставните амандмани XV до XXXIX на Уставот на Социјалистичка Република Македонија — — — 68
- Исправка на Законот за утврдување стапките на задолжителниот заем за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиевите републики и САП Косово — — — 69
- Исправка на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата — — — 69